

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА **ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР** ВО УЧЕБНАТА
2019/2020 година ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ НА **ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ**
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ

1. Запишување на зимскиот семестар во учебната
2019/2020 година, за сите студенти ќе се врши

од 25.09.2019 година (среда)

до 03.10.2019 година (четврток)

- Запишување после предвидениот рок (во период до 15 работни дена) ќе се врши со надоместок од 500,00 денари уплатени на жиро сметка на Факултетот.
 - Запишување после предвидениот рок (во период после 15 до 30 работни дена) ќе се врши со надоместок од 2000,00 денари уплатени на жиро сметка на Факултетот.
 - После предвидениот рок, студентите не можат да запишат семестар.
2. **Редовните студенти**, запишани на сите студиски програми, кои имаат остварено услов за запишување на нареден семестар (минус еден предмет од претходниот семестар) имаат обврска при запишувањето на зимскиот семестар да ја уплатат првата рата (I рата) од 100,00 Евра (во денарска противвредност) на жиро-сметка на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ, со назнака - прва рата за запишување на година односно зимски семестар за редовни студенти запишани во државна квота.
3. Редовните студенти на сите студиски програми, кои не ги исполнуваат условите од точка 2, заклучно со септемвриската испитна сесија, можат да запишат нареден III, V, или VII семестар, со надомест од 3,33 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет од претходниот семестар (6 кредити x 3,33 евра = 19,98 евра од предмет, во денарска противвредност), уплатени на жиро-сметка на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ.

4. **Редовните студенти со кофинансирање**, кои ги исполнуваат условите за запишување на нареден семестар (минус еден предмет од претходниот семестар), запишуваат семестар со надоместок од 200,00Евра, (во денарска противвредност) на жиро-сметка на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ, со назнака - прва рата за запишување на година односно зимски семестар за редовните студенти со кофинансирање.
5. Редовните студенти со кофинансирање, кои не ги исполнуваат условите од точка 4, заклучно со септемвриската испитна сесија,можат да запишат нареден III, V, или VII семестар , со надомест од 6,66 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет од претходниот семестар (6 кредити x 6,66 евра = 39,96 евра од предмет, во денарска противвредност), уплатени на жиро-сметкана ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ.
6. **Вонредните студенти**, кои ги исполнуваат условите за запишување на нареден семестар (минус еден предмет од претходниот семестар) запишуваат семестар/година со надоместок од 200,00 Евра(во денарска противвредност) уплатени на жиро сметка на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ, со назнака - прва рата за запишување на година.
7. Вонредните студенти, кои не ги исполнуваат условите од точка 6, заклучно со септемвриската испитна сесија,можат да запишат нареден III, V, или VII семестар,со надомест од 6,66 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет од претходниот семестар (6 кредити x 6,66 евра = 39,96 евра од предмет, во денарска противвредност), уплатени на жиро-сметка на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ.
8. **Студентите апсолвенти** кои запишуваат учебна година по прв, втор и повеќе пати потребно е да уплатат 1250,00 денари од семестар (вкупно 2500,00 денари годишно) и надомест од 3,33 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет од претходниот семестар кај редовни студенти (6 кредити x 3,33 евра = 19,98 евра, во денарска противвредност), односно 6,66 евра за секој кредит од презапишан или неположен предмет кај вонредни студенти (6кредити x 6,66 евра = 39,96 евра, во денарска противвредност), уплатени на жиро сметка на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ.
9. **Право за доделување школарина (ослободување од партиципација)** имаат сите редовни студенти кои студираат на прв циклус студии на Факултетот за земјоделски науки и храна, кои не повторувале студиска година во текот на студирањето и ги имаат положено сите предвидени предмети во студиската година, заклучно со 27.09.2019 година.

Критериум за доделување школарина е студентот да одржува континуиран просечен успех над 9,50 од првата до последната завршена студиска година, заклучно со 27.09.2019 година.

10. Правилата и режимот на студирање за студентите и апсолвентите запишани по студиски програми во учебна 2010/2011 и 2011/2012 година, ќе се реализираат со посебна Одлука за утврдување на рокот и условите за завршување на студенти запишани на студиски програми во учебната 2010/2011 и 2011/2012 година на прв циклус студии на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје.

➤ Редовните студенти, редовните студенти со кофинансирање, вонредните студенти и апсолвентите, со запишувањето на зимскиот семестар имаат обврска за уплата и на следниве надоместоци:

а) ПОТВРДА за уплатени **750,00** денари – за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака: ИКСА на УКИМ за ФЗНХ – Скопје на жиро сметка 100000000063095, депонент: НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.

б) ПОТВРДА за уплатени **1.950,00** денари – за активности и услуги на студентите на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје со назнака: за АУС на ФЗНХ – Скопје, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна 1600104545 788 10, банка на примач: НБРМ со трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723119, програма 41, начин 1.

в) ПОТВРДА за уплатени **100,00** денари (плава уплатница) со назнака: за лично осигурување (осигурување од незгода) на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје - 941336

Жиро сметка: 270000002025538;

Банка на примачот: Халк Банка;

Назив на примачот: ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ

г) ПОТВРДА за уплатени **100,00** денари со назнака: за активности на СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ (СП) при ФЗНХ - Скопје на жиро сметка 290100000024684, назив на примачот: СП при ФЗНХ- Скопје, банка на примачот: ТЕТЕКС БАНКА – Скопје. (препорака)

ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАРОТ, СТУДЕНТИТЕ ТРЕБА ЗАДОЛЖИТЕЛНО:

- да го запишат електронски семестарот во **I-KNOW** системот,
- да изберат предмети во истиот семестар,
- да го внесат кодот од уписот на семестарот во пријавниот лист кој се доставува до Студентски прашања.
- **ИЗЈАВА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ** (се пополнува во Студентски парламент, соба бр. 38А – СПФЗНХ и се доставува до Студентски прашања)
- **ПОТВРДА ЗА ОСТВАРЕНА ПРАКТИЧНА НАСТАВА**
- **ПРИЈАВЕН ЛИСТ (ШВ 20)** за запишување на семестар

ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ Е:

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ, Ж.С.
160010454578810, со ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095 и
ПОВИКУВАЧКИ БРОЈ 723012, ПРОГРАМА 41, НАЧИН 1, СО
НАЗНАКА: ЗА ЗАПИШУВАЊЕ, ПРИМАЧ: НАРОДНА БАНКА
НА РМ.

*ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ГИ
НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ.*

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ